

# Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



## 21. Домашна библиска студија – 21

### КАКО ДА СЕ ПРАЗНУВА САБОТАТА

Во последните три лекции учевме за една од првите две божествени установи кои сам Господ ги воспоставил уште при создавањето на светот. Тие две установи се бракот и саботата. Во последно време, според Божјиот план и двете овие установи мораат да бидат обновени и ставени на своето вистинско место. Во една од следните лекции ќе учиме за бракот и среќниот дом каков што Господ би сакал да го имаат Неговите следбеници.

Овде би било добро да споменеме дека никој не може да ја празнува саботата или да држи било која друга Божја заповед сè додека не Му дозволи на Христа потполно да влезе во неговиот живот. Човекот по својата грешна природа е во непријателство со Божјиот закон. Затоа Бог сака на човекот да му подари ново срце, што со едноставен јазик кажано значи нови мисли. Кога со вера ќе го добиеме Христовиот ум и Неговите мисли, ќе станеме едно со Него и така ќе го засакаме и Неговиот закон. Искуството на инспирираниот псалмист: „Со задоволство ќе ја исполнам волјата Твоја, Боже мој; Твојот Закон е во срцето мое“ (Псалм 40:8), тогаш ќе биде и наше искуство. Кога ќе Му дозволиме на Господа во потполност да ги контролира нашите мисли, ќе наоѓаме најголемо задоволство и радост во исполнувањето на Неговата волја. Неговиот закон - израз на Неговите мисли - ќе стане и наша мисла. Еден современ писател тоа прекрасно го опишува:

„Бог ни ги дал Своите свети прописи зашто го љуби човештвото. За да нè заштити од последиците на престапот, Тој ни ги открива начелата на праведноста. Законот е израз на Божјата мисла; кога е примен во Христа, тој станува наша мисла. Законот нè издигнува над силата на вродените желби и склоности, над искушенијата што водат кон грев. Бог сака да бидеме среќни и затоа Тој ни ги дал начелата на Законот, кои, ако ги почитуваме ќе ни донесат радост и мир“ (Копнежот на вековите 308).

### ДА СЕ ДРЖИ ЗА СВЕТО ОНА ШТО БОГ ГО НАПРАВИЛ СВЕТО

**Зошто за нас е толку важно да се сеќаваме на Божјата сила манифестирана при создавањето?**

„И навистина, она што е во Него невидливо, односно вечната Негова сила и Божественост, согледливи се уште од создавањето на светот, гледано според Неговите дела, па така тие немаат изговор“ (Римјаните 1:2; да се прочита и Псалм 111:4; 92:5; 2. Коринтјаните 4:6; Исаија 40:18-29).

За нас е важно да Го запознаеме Бога и да веруваме како во Создател, зошто Неговата сила манифестирана во создавањето може во човекот, подготвен на покајание, повторно да го врати образот (ликот) на Неговиот драг Син. Посматрајќи ја чудесната манифестација на Божјата создавачка сила во природата, секогаш можеме да бидеме охрабрани, бидејќи истата таа Реч со која во почетокот е создадено сè, може и денес да ја врати во живот душата која речиси е мртва во престапот и гревот. **Саботата ги враќа нашите мисли кон Бога, како Создател на небото и земјата. Таа исто така нашето внимание го насочува на Неговата чудесна сила која може да нè спаси од нашите гревоци.** Да му бидеме секогаш од срце благодарни на Бога што предвидел такви можност и за нас.

### **Како се разликува четвртата заповед од останатите девет?**

„Помни го саботниот ден, за да го празнуваш“ (Излез 20:8).

Скоро сите останати заповеди започнуваат со зборот „не“. Четвртата заповед е карактеристична по тоа што започнува со зборот „Помни го“. Кога Христос е на прво место во нашите мисли и кога Го сакаме повеќе од било што друго, **ние ќе се сеќаваме на саботата** преку целата седмица. Сите наши планови и работни потфати ќе бидат секогаш во склад со празнувањето на саботата. Нема да го престапиме светиот Божји ден поради дадените околности, туку секогаш ќе настојуваче своите околности да ги прилагодиме така што без пречки ќе Го славиме Бога во Неговиот свет ден.

### **Кога според Библијата, започнува саботата?**

„И настапи вечер, и настапи утро – прв ден.“ „И настапи вечер и настапи утро – втор ден“ (Види Создавање 1:5,8,13,19,23,31).

„Од едната до другата вечер празнувајте ја вашата сабота“ (Левитска 23:32).

Вечерта започнува „кога заоѓа сонцето“ (да се види Марко 1:32; Повторени закони 16:6; Повторени закони 23:11; Прва книга за царевите 22:35,36; Втора книга Летописи 18:34). Според Библијата, денот од секогаш се сметал од заоѓање до заоѓање на сонцето. Така било кога била воспоставена саботата и тоа е исправно и денес.

## **ВЛЕГУВАЊЕ ВО БОЖИОТ ОДМОР**

### **Што забранил Бог во својот свет ден?**

„Тогаш немој да вршиш никаква работа“ (Излез 20:10).

Бог видел дека човекот, ако тоа го препушти на неговиот избор и волја, би работел седум дена во седмицата, и на тој начин потполно би заборавил на својот Создател. За да го сочува од претерана работа и грижите за овој живот, Господ му го дал саботниот одмор. Сè со што се остварува овоземна заработка е забрането да се работи во сабота. Тоа, исто така, се однесува и на членовите на нашите семејства и останатите кои што престојуваат кај нас.

## **Колку далеку досегаат вистинските принципи во празнувањето на саботата?**

„Ако заради саботата ја воздржиш ногата своја да ги исполнува желбите на твоето срце во светиот Мој ден, и ако ја нарекуваш саботата радост, свет ден Господов, ако ја празнуваш и ако ја почитуваш со тоа да не се занимаваш со обичните работи, да им угодуваш на своите грешни желби и да празнословуваш, - тогаш ќе имаш радост во Господ, а Јас ќе те искачам на височини земни и ќе ти дадам да вкусиш од наследството на Јаков, твојот татко: устата на Господ го изрече тоа“ (Исаија 58:13,14).

Овие стихови го опишуваат вистинското празнување на Божјата сабота. Кога Неговиот закон е запишан во нашите срца и мисли (Евреите 8:10), тогаш ова ќе биде и наше искуство. Саботата за нас навистина ќе биде радост и милина. Таа за нас ќе претставува најсреќен ден во седмицата, ден во кој особено можеме да се приближиме до Бога и со Него да одржуваме поинтимна врска отколку било кој друг ден во седмицата. Најголема радост и задоволство ќе ни биде тој ден да Го славиме Бога, отфрлајќи ги своите патишта, своите задоволства и работи, и потполно посветувајќи му го својот живот и интересите. Сатаната настојува саботата да ја озлогласи, прикажувајќи ја така што ќе изгледа тешка и досадна. Меѓутоа, препородениот христијанин увидува дека таа е ден на радост и духовно окрепнување.

## **Дали саботата е предвидена како ден за јавно богослужение?**

„Во шесте денови да работите, а седмиот ден е сабота – ден за одмор, свето собрание“ (Левитска 23:3).

## **Во кој ден треба да се изврши подготовка за саботата?**

„Тој ден беше петок, и саботата веќе настапуваше“ (Лука 23:54; да се прочита и Излез 16:22,23).

Ако саботата е ден на кој треба да се сеќаваме во текот на целата седмица, петокот е посебен ден кога мора да се довршат сите подготовки. Готвењето, перењето, чистењето на чевлите, чистењето на куќата, отстранување на весниците и световните книги, сето тоа треба да се направи пред заоѓање на сонцето, така што членовите на семејството можат да се соединат во благодарност и молитва, поздравувајќи ги со добредојде светите часови на саботата.

## **Како, според Божјата намера, треба да ги поминуваме часовите на саботниот ден?**

Саботата не е ден за бескорисна неактивност или ден во кој треба да се наспиеме за цела седмица. Тој ден е одвоен за богослужение, здрав одмор и свети дела на побожност. На благотворното проучувањето на Божјата Реч во сабота можеме да се посветиме многу повеќе отколку во било кој друг ден во седмицата, бидејќи тогаш сме слободни од секоја друга работа. Во тој ден децата можеме да ги поучуваме за светата историја, за создавањето и откупувањето и, водејќи ги во природа, можеме да им овозможиме Создателот да Го посматраат во Неговите прекрасни дела. Исто така тоа е

ден во кој имаме предност во молитва да разговараме со Бога повеќе отколку во било кој друг ден. И доколку на тој начин повеќе се приближуваме до Него, дотолку и Тој повеќе нам ќе ни се приближи. Да имаме секогаш на ум дека саботниот ден е Господов, и Тој ќе биде со нас давајќи ни ги благословите кои ни се најпотребни за да почувствуваме радост на вистинско празнување на саботата. Господ нека ни помогне секој од нас да го доживее тоа благословено искуство во својот живот.

## РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

### Испитен лист - 21 лекција

1. Да примиш ново срце значи да примиш нови \_\_\_\_\_
2. Кое ќе биде нашето најголемо задоволство кога ќе му дозволиме на Господ во потполност да загосподари со нашиот живот?  
\_\_\_\_\_
3. Законот е израз на Божјите \_\_\_\_\_ примен во Христа, тој останал наша \_\_\_\_\_
4. Зошто Бог ни го дал законот?  
\_\_\_\_\_
5. Кога ќе ја сфатиме Божјата сила во создавањето, ние сме наведени да размислуваме и за Неговата сила во \_\_\_\_\_
6. Зошто саботата ја празнуваме од заоѓање до заоѓањетна сонцето, а не од полноќ до полноќ? \_\_\_\_\_
7. Наброј четири принципи за празнување на саботата кои ги наоѓаме во книгата на пророкот Исаија 58:13,14.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. Во кој ден од седмицата треба да биде завршена нашата подготовка за саботата?  
\_\_\_\_\_
9. Наброј сè што мислиш дека можеме да правиме според Божјата волја во сабота.  
\_\_\_\_\_